

## ТАРИФНИК ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

**СОДРЖИНА:**

Депозити.....	3
Платен промет во земјата.....	4
Електронско банкарство.....	6
Платен промет со странство-резиденти.....	7
Работа со нерезиденти.....	8
Кредитно работење.....	10
Девизно кредитирање.....	13
Гаранциско рботење – денарски.....	14
Гаранциско работење – девизни.....	15
Акредитивно работење.....	16
Парични картички.....	17
Работа со парични картички.....	17
Работа со ПОС терминали.....	19

Кликнете на производот или услугата за да го видите надоместокот.

<b>1. ДЕПОЗИТИ*</b>				
Рок/Валута	МКД	ЕУР	УСД	ЦХФ
Депозит по видување	0%	0%	0%	0%
7 дена (мин. 1.000.000 МКД)*	0,02%	/	/	/
14 дена (мин 1.000.000 МКД)*	0,03%	/	/	/
<b>Ненаменски депозити</b>				
1 месец*	0,05%	0,01%	0,10%	/
3 месеци*	0,30%	0,05%	0,15%	/
6 месеци*	0,60%	0,25%	0,25%	/
12 месеци*	1,80%	0,60%	0,40%	/
24 месеци	2,30% (6М СКИБОР +0,30%)	1,20% (6М ЕУРИБОР + 1,20%)	0,60% (6М ЕУРИБОР + 0,60%)	/
36 месеци	2,90% (6М СКИБОР+0,90%)	1,90% (6М ЕУРИБОР + 1,90%)	0,80% (6М ЕУРИБОР + 0,80%)	/
48 месеци	3,00% (6М СКИБОР +1,00%)	2,10% (6М ЕУРИБОР + 2,10%)	1,00% (6М ЕУРИБОР + 1,00%)	/
60 месеци	4,00% (6М СКИБОР +2,00%)	2,20% (6М ЕУРИБОР + 2,20%)	1,20% (6М ЕУРИБОР + 1,20%)	/
Денарски депозит со девизна клаузула	По договор	/	/	/

\*Каматната стапка за депозитите до 12 месеци е фиксна, годишна каматна стапка.

6М СКИБОР = 2,00%

6М ЕУРИБОР = -0,271% (доколку ЕУРИБОР стапката е негативна, се смета дека е со вредност 0).

\* За депозити на финансиски друштва (фондови, осигурителни компании и други финансиски друштва) со поголеми износи важат договорни каматни стапки, утврдени согласно Одлуки од Управниот одбор на Капитал Банка АД Скопје. Оваа Одредба ги опфаќа сите претходно склучени тековни и идни договори.



<b>2. ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА</b>	
Опис на услуга	Надомест
<b>Отворање на сметка</b>	
Отворање на сметка	Без провизија
Отворање на сметка по брза постапка- истиот ден	200 МКД
<b>Водење на денарска трансакциска сметка</b>	
Сметка која има до 10 изводи во месецот	400 МКД
Сметка која има над 10 изводи во месецот	600 МКД
Измена на податоци на сметка (статусни промени, промена на потписници и слично)	200 МКД
<b>Затварање на сметка</b>	
По барање на клиентот	1.000 МКД
Согласно Закон	Без надомест
<b>Готовински платен промет</b>	
Исплата од сметка	0,30 % мин. 50 МКД
Уплата во корист на с-тка за вршење на п.промет во Банката	0,06 % мин. 50 МКД
Трансакции од Банката кон Комитентот и од Комитентот кон Банката	Без надомест
Издавање на редовни изводи	Без провизија
Извод по барање на сопственикот на сметката	50 МКД
<b>Безготовински платен промет</b>	
Интерен клиринг	Фиксно 20 МКД
Интерен клиринг во корист на Капитал Банка	Без надомест
Мало плаќање КИБС	0,03 % мин. 30 макс. 150 МКД
Големо и итно плаќање МИПС	0,03 % мин. 150 МКД макс. 500 МКД
Уплата во корист на сметка за вршење на ПП во Банката	Без провизија
Денарски прилив од нерезидент	0,10% мин. 500 МКД
Поставување на траен налог	200 МКД
Измена на траен налог	200 МКД



<b>Други услуги</b>	
<b>Опис на услуга</b>	<b>Надомест</b>
Извршување на судско решение, решенија од УЈП, од Царинската управа и други налози за присилна наплата	1.000 МКД
Делумно извршување на судско решение, решенија од УЈП, од Царинската управа и други налози за присилна наплата	250 МКД
Изготвување на информација на барање од МТСП, Агенција за вработување и Фонд за здравствено осигурување, врз основа на потпишан Протокол за размена	3.000 МКД
Изработка на каматни пресметки (по поединечна ставка) по барање на други	200 МКД + ДДВ
Испраќање на запис за блокада во КИБС	500 МКД по запис
Испраќање на запис за деблокада во КИБС	500 МКД по запис
Издавање на различни потврди и други документи по барање на клиентот	400 МКД + ДДВ
Издавање на потврда за солвентност по барање на комитентот	400 МКД + ДДВ
Копија од документи	50 МКД од страна + ДДВ
Повлекување на налог од КИБС за правни лица	100 МКД
Давање на потврда за иматели на сметки во Капитал Банка на извршител	400 МКД + ДДВ
Статус на ВИП – Клиент домашно правно лице со посебен начин на услуги	По Договор, мин. 3.000 МКД месечно
Извршување на задолжница	1.200 МКД
Поднесување на задолжница за наплата од страна на доверителот	1.000 МКД
Повлекување на задолжница од страна на доверителот	1.000 МКД
<b>Трансакции со државни хартии од вредност</b>	
Купување на државни хартии од вредност	0.10 % мин. 200 МКД (од номиналниот износ)



<b>3.ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО</b>	
Опис на услуга	Надомест
Месечен надомест	Без надомест
Испраќање изводи по е-маил пошта	Без надомест
<b>Плаќања</b>	
Интерен клиринг	Фиксно 18 МКД
Интерен клиринг во корист на Капитал банка	Без надомест
Мало плаќање КИБС	0,02 % мин. 20 макс. 100 МКД
Големо и итно плаќање МИПС	0,02 % мин. 120 макс. 250 МКД
<b>Дигитален сертификат</b>	
Издавање	500 МКД еднократно
Реиздавање	300 МКД
Реиздавање по барање на клиентот	1.000 МКД +ДДВ
Блокирање на дигитален сертификат по барање на клиентот	500 МКД +ДДВ
Издавање на ТАН- код	Без провизија
Дополнително издавање на ТАН-код	Без провизија
<b>Издавање на дигитални сертификати од овластена куќа- КИБС</b>	
ВЕРБА К2 на 2 години	2.560 МКД
ВЕРБА К2 на 3 години	3.220 МКД
ВЕРБА Про 2 на 2 години	3.560 МКД
ВЕРБА Про 2 на 3 години	4.580 МКД
<b>Обнова на дигитални сертификати од овластена куќа- КИБС</b>	
ВЕРБА К2 на 2 години	1.470 МКД
ВЕРБА К2 на 3 години	2.130 МКД
ВЕРБА Про 2 на 2 години	2.470 МКД
ВЕРБА Про 2 на 3 години	3.490 МКД



4. ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО - РЕЗИДЕНТИ	
Опис на услуга	Надомест
<b>НОСТРО И ЛОРО ДОЗНАКИ</b>	
Ностро дознаки за правни лица	0,30% мин. 500 МКД + трошоци за странска банка
Ностро дознаки во рамки на банката	0,10% мин. 500 МКД макс. 3.000 МКД
Ностро дознаки во други домашни банки	0,30% мин. 500 МКД макс. 6.000 МКД
Ностро дознаки за правни лица - валута Т+0	0,35% мин. 750 МКД + трошоци за странска банка
Исплата на ефектива за службено патување	0,50% мин. 600 МКД
Исплата на ефектива за експлоатациони трошоци	0,40% мин. 1.000 МКД
СВИФТ-трошоци	250 МКД
Лоро дознаки за правни лица од странство	0,10% мин. 500 МКД макс. 15.000 МКД
Лоро дознаки за правни лица преку домашни банки	0,10% мин. 500 МКД макс. 15.000 МКД + провизија за домашната банка
Уплата на ефективни странски средства за плаќање на смека на домашни правни лица - наплата во ефектива	0,50% мин. 600 МКД
Конверзија на валути при уплата на ефектива за наплата во ефектива	0,10 денари по единица валута ЕУР/УСД/ЦХФ мин. 1.000 МКД
Обработка на девизен прилив за основачки влог до 20.000 ЕУР	0,20% мин. 500 МКД
Обработка на девизен прилив за основачки влог над 20.000 ЕУР	0,18% макс. 3.000 МКД
Сите видови рекламации (недостаток на информации) по лоро и ностро дознаки	1.000 МКД
Пренос на девизи во други домашни банки за ист клиент	0,10% мин. 500 МКД
<b>ДРУГИ РАБОТИ ВО ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ</b>	
Изготвување на НД и НП-обрасци за пријавување на кредитни работи со странство за сметка на домашно правно лице	5.000 МКД годишно по кредитна пријава и 1.000 МКД и по поединечен документ
Уплата и исплата на ефективни странски пари од овластени менувачи за клиенти чиј вкупен промет за последните 30 дена изнесува до 200.000 ЕУР или друга противвредност	0,20 % мин. 500 МКД по трансакција
Уплата и исплата на ефективни странски пари од овластени менувачи за клиенти чиј вкупен промет за последните 30 дена изнесува над 200.000 ЕУР или друга противвредност	0,10 % мин. 500 МКД по трансакција
Промена на инструкции по налог	1.000 МКД
Разни потврди, извештаи и слично по барање на комитентот	300 МКД +ДДВ
<b>РАБОТА СО ДЕВИЗНИ СМЕТКИ</b>	
Отворање на девизна сметка	Без надомест
Водење на девизна сметка	Без надомест
Затворање на девизна сметка на барање на клиентот	600 МКД



5. РАБОТА СО НЕРЕЗИДЕНТИ	
Опис на услуга	Надомест
<b>Отворање на сметка</b>	
Отворање на денарска сметка	Без надомест
Отворање на денарска сметка-итно истиот ден	150 МКД
Отворање на девизна сметка	Без надомест
<b>Водење на сметка</b>	
Водење на денарска сметка	
- Сметка која има до 10 изводи во месецот	400 МКД
- Сметка која има над 10 изводи во месецот	600 МКД
- Затварање на денарска сметка по барање на клиент	1.000 МКД
Водење на девизна сметка	Без надомест
Затварање на девизна сметка по барање на клиент	10 ЕУР
<b>Ностро и лоро дознаки</b>	
Пренос на девизи во други домашни банки за ист клиент	0,10% мин. 10 ЕУР
Лоро дознака на с-ка на нерезидент правно лице	0,10% мин. 10 ЕУР макс. 300 ЕУР
Прилив од уплата на ефективни странски пари	0,50% мин. 10 ЕУР
Прилив од уплата на ефективни денари согласно Закон	0,50 % мин 600 МКД
Исплата во денари	0,50 % мин. 10 ЕУР
Исплата во ефективни странски пари	0,50% мин. 10 ЕУР
Ностро дознака во странство	0,30 % мин. 15 ЕУР макс. 500 ЕУР + трошок за странска банка
Ностро дознака во странство за Т+О	0,35% мин. 20 евра + трошок за странска банка
Ностро дознака во рамки на банката	0,20 % мин. 10 ЕУР макс. 50 ЕУР
Ностро дознака во други домашни банки	0,30% мин. 10 ЕУР макс. 100 ЕУР
Акредитиви	Согласно надоместоци дефинирани во акредитивното работење
Гаранциско работење	Согласно надоместоци дефинирани во гаранциското работење
Конверзија на валути	Согласно купопродажните курсеви на банката
Денарски плаќања во РМ	0,20 % мин. 50 МКД макс.500 МКД
Статус на ВИП –Клиент странско правно лице со посебен начин на услуги	По Договор, мин. 100 ЕУР месечно
Свифт (факс) трошоци	250 МКД
Сите видови рекламации (недостаток на информации) по лоро и ностро дознаки	1.000 МКД
Лоро дознаки за правни лица преку домашни банки	0,10% мин. 10 ЕУР макс. 300 ЕУР + провизија за домашната банка
<b>ДРУГИ РАБОТИ ВО ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ</b>	
Изготвување на НД и НП-обрасци за пријавување на кредитни работи со странство за сметка на домашно правно лице	5.000 МКД годишно по кредитна пријава и 1.000 МКД и по поединечен документ
Уплата и исплата на ефективни странски пари од овластени менувачи за клиенти чиј вкупен промет за последните 30 дена изнесува до 200.000 ЕУР или друга противвредност	0,20 % мин. 500 МКД по трансакција





Уплата и исплата на ефективни странски пари од овластени менувачи за клиенти чиј вкупен промет за последните 30 дена изнесува над 200.000 ЕУР или друга противвредност	0,10 % мин. 500 МКД по трансакција
Промена на инструкции по налог	1.000 МКД
Разни потврди, извештаи и слично по барање на комитентот	300 МКД + ДДВ



<b>6.КРЕДИТНО РАБОТЕЊЕ</b>		
Опис на услуга	Денарски	Со девизна клаузула
<b>Краткорочни кредити со рок на отплата до 1 година</b> <b>(кредити со ануитетна отплата, кредитни линии, булит кредити)</b>		
- Со покрите 100% средства во депозит	До 2,50% поени над каматната стапка на депозитот	До 2,50% поени над каматната стапка на депозитот
- Со покрите парични средства и благородни метали во депо	<b>Од 9,16%</b> (6М СКИБОР+7,16%)	<b>9,00%</b> (Од 6М ЕУРИБОР + 9,00%)
- Со покрите хипотека на недвижен имот	<b>Од 8,11% до 9,91%</b> (од 6М СКИБОР+6,11% до 6М СКИБОР+7,91%)	<b>Од 7,95% до 9,80%</b> (од 6М ЕУРИБОР+7,90% до 6М ЕУРИБОР+9,80%)
- Со покрите залог на подвижни предмети (возила, машини, залиха)	<b>Од 8,51% до 10,51%</b> (од 6М СКИБОР+6,51% до 6М СКИБОР+8,51%)	<b>Од 8,30% до 10,30%</b> (Од 6М ЕУРИБОР+8,30% до 6М ЕУРИБОР+10,30%)
- Со банкарска гаранција	<b>Од 6,01% до 7,91%</b> (од 6М СКИБОР+4,01% до 6М СКИБОР+5,91%)	<b>Од 5,90% до 7,90%</b> (од 6М ЕУРИБОР+5,90% до 6М ЕУРИБОР+7,90%)
- Со покрите хартии од вредност	<b>11,01%</b> (6М СКИБОР+9,01%)	<b>10,90%</b> (6М ЕУРИБОР+10,9 0%)
- Со покрите меница во форма на нотарски акти	<b>Од 8,11% до 9,91%</b> (од 6М СКИБОР+6,11% до 6М СКИБОР+7,91%)	<b>Од 7,95% до 9,90%</b> (од 6М ЕУРИБОР+7,90% до 6М ЕУРИБОР+9,90%)
- Со покрите залог врз побарувања	<b>Од 8,11% до 9,91%</b> (од 6М СКИБОР+6,11% до 6М СКИБОР+7,91%)	<b>Од 7,90% до 9,90%</b> (од 6М ЕУРИБОР+7,90% до 6М ЕУРИБОР+9,90%)
<b>Долгорочни кредити со рок на отплата над 1 година</b> <b>(кредити со ануитетна отплата, кредитни линии, булит кредити)</b>		
- Со покрите 100% парични средства во депозит	До 2,50% поени над камат. стапка на депозитот	До 2,50% поени над камат. стапка на депозитот
- Со покрите парични средства и благородни метали во депо	<b>9,06%</b> (6М СКИБОР+7,06%)	<b>9,00%</b> (6М ЕУРИБОР+9,00%)
- Со покрите хипотека на недвижен имот	<b>Од 7,01% до 8,91%</b> (од 6М СКИБОР+5,01% до 6М СКИБОР+6,91%)	<b>Од 6,90% до 8,80%</b> (од 6М ЕУРИБОР+6,90% до 6М ЕУРИБОР+8,80%)
- Со покрите залог на подвижни предмети (возила, машини, залиха)	<b>Од 8,01% до 9,91%</b> (од 6М СКИБОР+6,01% до 6М СКИБОР+7,91%)	<b>Од 7,80% до 9,80%</b> (од 6М ЕУРИБОР+7,80% до 6М ЕУРИБОР+9,80%)
- Со банкарска гаранција	<b>Од 6,01% до 7,91%</b> (од 6М СКИБОР+4,01% до 6М СКИБОР+5,91%)	<b>Од 5,85% до 7,80%</b> (од 6М ЕУРИБОР+5,80% до 6М ЕУРИБОР+7,80%)
- Со покрите хартии од вредност	<b>11,01%</b> (6М СКИБОР + 9,01%)	<b>10,80%</b> (6М ЕУРИБОР + 10,80%)



- Со покритие меница во форма на нотарски акт	<b>Од 8,01% до 9,91%</b> (од 6М СКИБОР+6,01% до 6М СКИБОР+7,91%)	<b>Од 7,80% до 9,80%</b> (од 6М ЕУРИБОР +7,80% до 6М ЕУРИБОР +9,80%)
- Со покритие залог врз побарувања	<b>Од 8,01% до 9,91%</b> (од 6М СКИБОР+6,01% до 6М СКИБОР+7,91%)	<b>Од 7,8% до 9,80%</b> (од 6М ЕУРИБОР +7,80% до 6М ЕУРИБОР +9,80%)

#### Краткорочни и долгорочни кредити врз основа на Договор за рамковен кредит лимит

Со покритие 100% парични средства во депозит	До 2,50% поени над каматната стапка на депозитот	До 2,50% поени над каматната стапка на депозитот
Со покритие парични средства во депо	<b>9,06%</b> (6М СКИБОР + 7,00%)	<b>9,00%</b> (6М ЕУРИБОР + 9,00%)
Со покритие залог на недвижен имот	<b>Од 7,01% до 8,91%</b> (од 6М СКИБОР + 5,01% До 6М СКИБОР + 6,91%)	<b>Од 6,90% до 8,80%</b> (од 6М ЕУРИБОР + 6,90% До 6М ЕУРИБОР + 8,80%).
Со покритие залог на подвижни предмети (возила, машини, залиха)	<b>Од 8,01% до 9,91%</b> (од 6М СКИБОР+6,01% до 6М СКИБОР+7,91%)	<b>Од 7,80% до 9,80%</b> (од 6М ЕУРИБОР +7,80% до 6М ЕУРИБОР +9,80%)
Со покритие залог на хартии од вредност	<b>11,01%</b> (6М СКИБОР + 9,01%)	<b>10,80%</b> (6М ЕУРИБОР + 10,80%)
Со покритие банкарска гаранција	<b>Од 6,01% до 7,91%</b> (од 6М СКИБОР+4,01% До 6М СКИБОР+5,91%)	<b>Од 5,80% до 7,80%</b> (од 6М ЕУРИБОР +5,80% До 6М ЕУРИБОР +7,80%)
Со покритие меница во форма на нотарски акт	<b>Од 8,01% до 9,91%</b> (од СКИБОР+6,01% до 6М СКИБОР+7,91%)	<b>Од 7,80% до 9,80%</b> (од 6М ЕУРИБОР +7,80% до 6М ЕУРИБОР +9,80%)
Со покритие залог врз побарувања	<b>Од 8,01% до 9,91%</b> (од 6М СКИБОР+6,01% до 6М СКИБОР+7,91%)	<b>Од 7,80% до 9,80%</b> (од 6М ЕУРИБОР +7,80% до 6М ЕУРИБОР +9,80%)

#### Продажба на имот сопственост на Банката

Продажба на имот сопственост на Банката	по договор	по договор
-----------------------------------------	------------	------------

#### Надоместоци за кредитно работење

Опис на услуга	Надомест
Обработка на барање за кредит	1,00% еднократно
Одржување на кредит	0,50% годишно
Кредити одобрени со покритие парични средства во депозит	0,50% еднократно, мин. 3.000 МКД
Барање за продолжување на рок на достасување на кредит	0,75% од износот на пролонгацијата, мин. 3.500 МКД
Барање за реструктурирање на побарување	0,75% еднократно од износот на реструктурирањето, мин. 3.500 МКД
Барање за нова динамика на враќање на кредитот	1,00% мин. 3.000 МКД еднократно



Откуп на побарувања	По договор еднократно
Водење на аранжман по договор за рамковен кредит лимит	0,50% годишно на почетокот на годишниот циклус
Потврда, известување за состојба на кредит по барање на комитентот	300 МКД +ДДВ
Издавање на други потврди и документи поврзани со кредитно работење	300-1.000 МКД
Дупликат од документи, изводи, картици, каматни листи, по барање на комитентот	300,00 МКД +ДДВ
Провизија за предвремена отплата на кредит (на недостасана главница)	До 3,00 % на неотплатениот дел еднократно
Провизија на неискористен дел од кредитната линија	1,00 % годишно
Провизија на искористен дел на кредитната линија	0,50% годишно на искористениот дел
Апликација за кредит	500 МКД
Провизија за водење на кредит-неотплатен дел	0,50% на неотплатениот дел
Прва опомена за неплатен долг	600 МКД
Втора опомена за неплатен долг	900 МКД
Известување за активирање АЗ	600 МКД
Провизија за други услуги	3.000 МКД еднократно



<b>7. КРЕДИТИРАЊЕ СО ДЕВИЗНА КЛАУЗУЛА</b>	
Опис на услуга	Надомест
<b>Девизни кредити со девизна клаузула од сопствени средства на банката</b>	
Водење аранжман по долгорочен кредит	2,00% еднократно однапред мин. 3.000 МКД
<b>Кредитни линии од земјата и странство</b>	
Проверка и оценка на инвестициона програма за одобрување подзаем од кредитни линии од земјата и странство	2,00% еднократно однапред мин. 6.000 МКД
Водење аранжман за одобрен подзаем од кредитни линии од земјата и странство	По договор
Одобрени, а неискористени средства од одобрени подзаеми и кредити од кредитни линии од земјата и странство	Провизии што се предвидени во рамковни договори што Банката ги склучила по тие кредитни линии
За предвременно враќање на средства по подзаеми и кредити од кредитни линии од земјата и странство	Провизии за предвременно враќање што се предвидени со рамковни договори што Банката ги склучила по тие кредитни линии
<b>Други работи</b>	
Обработка на барање за одобрување на девизен кредит од средства на Банката	0,50%-1.00% мин 3.000,00 МКД до 100.000,00 ЕУР, 0.50% над 100.000,00 ЕУР
Предвремена отплата на долгорочен девизен кредит од сопствени средства на Банката	2,00% од преостанатиот дел од кредитот
Издавање на различни потврди и други документи по барање на клиентот	300 МКД +ДДВ



<b>8. ГАРАНЦИСКО РАБОТЕЊЕ - ДЕНАРСКИ</b>	
Опис на услуга	Надомест
<b>Гаранција обезбедена со депозит</b>	
Тендерска гаранција	0,20% еднократно мин. 2.000 МКД
Чинидбена гаранција	0,50 % тримесечно мин. 2.000 МКД
Платежна гаранција	0,50 % тримесечно мин. 2.000 МКД
<b>Гаранција обезбедена со залог на недвижен и подвижен имот</b>	
Тендерска гаранција	0,50% еднократно мин. 1.000 МКД
Чинидбена гаранција	1,00% тримесечно мин. 2.000 МКД
Платежна гаранција	1,25% тримесечно мин. 3.500 МКД
<b>Гаранција обезбедена со меница</b>	
Тендерска гаранција	1,00% еднократно мин. 2.000 МКД
Чинидбена гаранција	1,25% тримесечно мин. 3.500 МКД
Платежна гаранција	1,50% тримесечно мин. 5.000 МКД
<b>Денарски гаранции обезбедени со банкарски гаранции</b>	
Тендерска гаранција	0,20% еднократно мин. 2.000 МКД
Чинидбена гаранција	0,70% тримесечно мин. 2.000 МКД
Платежна гаранција	0,70% тримесечно мин. 2.000 МКД
<b>Денарски гаранции обезбедени со хартии од вредност</b>	
Тендерска гаранција	0,50% еднократно мин. 1.000 МКД
Чинидбена гаранција	0,90% тримесечно мин. 1.000 МКД
Платежна гаранција	0,90% тримесечно мин. 1.000 МКД
Апликација за гаранција	500 МКД
Измена на услови на сите видови гаранции	3.000 МКД еднократно
Трошоци за странска банка за гаранции издадени преку СВИФТ	Согласно тарифа на странска банка



<b>9. ГАРАНЦИСКО РАБОТЕЊЕ-ДЕВИЗНИ</b>	
Опис на услуга	Надомест
<b>НОСТРО ГАРАНЦИИ</b>	
<b>Обезбедени со денарски депозит во Банката во минимален износ 1:1.10 со рок до 12 месеци, денарски депозит во однос 1:1.4 за период над 12 месеци и девизен депозит во однос мин. 1:1.05</b>	
Тендерски гаранции	0,20 % еднократно мин. 2.000 МКД
Чинидбени гаранции	0,50 % тримесечно мин. 2.000 МКД
Платежни гаранции и за други намени	0,50 % тримесечно мин. 2.000 МКД
<b>Обезбедени со меница</b>	
Тендерски гаранции	1,00 % тримесечно мин. 2.000 МКД
Чинидбени гаранции	1,25 % тримесечно мин. 3.000 МКД
Платежни гаранции	1,50 % тримесечно, мин 5.000 МКД
<b>Обезбедени со хипотека на недвижен имот или залог на подвижни предмети минимум 1:1,2</b>	
Тендерски гаранции	0,50 % тримесечно мин. 2.000 МКД
Чинидбени гаранции	1,00 % тримесечно мин. 3.000 МКД
Гаранции за плаќање и други намени	1,25 % тримесечно мин. 3.500 МКД
<b>Со друг вид обезбедување</b>	
Тендерски гаранции обезбедени со банкарска гаранција, чек и сл.	0,20 % еднократно мин 2.000 МКД
Гаранции за плаќање и други намени обезбедени со банкарска гаранција, чек и сл.	0,70 % тримесечно мин. 2.000 МКД
Гаранции за плаќање и други намени обезбедени со долгорочни хартии од вредност (сопствени акции) издадени од банка во земјата или странство во сооднос најмалку 1:1.50	0,90% тримесечно мин. 2.000 МКД
<b>Други услуги за гаранции</b>	
Измена на услови на сите видови гаранции	3.000 МКД еднократно
Конфирмација на гаранции обезбедени со денарски или девизен депозит	0,60% тримесечно
Конфирмација на гаранции со друго обезбедување	1,50 % тримесечно мин. 1.500 МКД
Проверка на документи по гаранции	0,20 % еднократно мин. 1.000 МКД
Трошоци за странска банка за гаранции издадени преку СВИФТ	Согласно тарифа на странската банката
Трошоци за гаранции издадени преку СВИФТ	2.000 МКД
<b>ЛОРО ГАРАНЦИИ</b>	
Нотификација без обврски	0,10 % еднократно мин. 1.000 МКД
Конфирмација на гаранција со друго обезбедување	1,00 % тримесечно мин. 1.000 МКД
Измена на услови на гаранција	1.000 МКД
Испраќање на документи	0,10 % еднократно мин. 1.000 МКД + поштенски трошоци



10. АКРЕДИТИВНО РАБОТЕЊЕ	
Опис на услуга	Ндомест
<b>НОСТРО АКРЕДИТИВИ</b>	
Обезбедени со депозит - денарски депозит мин. 1:1.10 - девизен депозит мин. 1:1.05	0,30% тримесечно мин. 1.000 МКД
Обезбедени со банкарска гаранција, банкарски чекови, лоро акредитив	0,35% тримесечно мин. 1.000 МКД
Обезбедени со долгорочни хартии од вредност (сопствени акции) издадени од банка во земјата или странство во сооднос 1:1.50	1,00% тримесечно мин. 1.000 МКД
Обезбедени со хипотека на недвижен имот или залог на подвижен имот	1,00 % тримесечно мин. 1.000 МКД
Обезбедени со меница	1,20 % тримесечно мин. 1.000 МКД
Конфирмација на акредитив	
-Со покритие	0,20 % еднократно
-Со друго обезбедување	2,50 % тимесечно мин. 2.000 МКД
Проверка на акредитивни документи	0,20 % мин.2.000 МКД
Измена на услови на акредитив	3.000 МКД
Странски трошоци по акредитивно работење на терет на клиентот	Трошоци на странските банки
Трошоци за акредитиви издадени преку SWIFT	2.000 МКД
<b>ЛОРО АКРЕДИТИВИ</b>	
Нотификација без обврски	0,30 % тримесечно мин. 500 МКД
Конфирмација	1,00 % тримесечно мин. 1.000 МКД
Измена на услови на лоро акредитиви	1.000,00 МКД
Пренос на акредитив	0,15 % еднократно мин 1.000 МКД
Превземање и обработка на документи	0,20 % еднократно мин. 1.000 МКД
Испраќање на документи	Поштенски трошоци





11. ПАРИЧНИ КАРТИЧКИ	
Опис на услуга	Денарски
MasterCard Business со покритие на парични средства	3,00% поени над к. стапка на депозитот
MasterCard Business без покритие на парични средства	12% (6М СКИБОР+10%)

12. РАБОТА СО ПАРИЧНИ КАРТИЧКИ	
Опис на услуга	Надомест
<b>Членарини за бизнис картички</b>	
Издавање на MasterCard Business кредитна	2.000 МКД
Издавање на MasterCard Business дебитна	1.000 МКД
Продолжување на MasterCard Business кредитна	1.000 МКД
Продолжување на MasterCard Business дебитна	1.000 МКД
Реизработка на уништена, изгубена или оштетена MasterCard Business кредитна	1.000 МКД
Реизработка на уништена, изгубена или оштетена MasterCard Business дебитна	1.000 МКД
<b>Користење на парични картички</b>	
Безготовински плаќања на продажни места	Без надомест
Подигање на готовина	
Од банкомати на Банката со Maestro	Без надомест
Од банкомати на банката со MasterCard	2,00%+ 90 МКД
Од банкомати на УНИБанка и Еуростандард банките (CASYS Interntional мрежа) со Maestro	Без надомест
Од банкомати на УНИБанка и Еуростандард банките (CASYS Interntional мрежа) со MasterCard	2,00% +90 МКД
Од шалтерите на Банката со MasterCard и MasterCard Business	2,00% + 150 МКД
Од банкомати на други банки со Maestro	2,00% + 180 МКД
Од банкомати на други банки со MasterCard	3,00% + 180 МКД
Од шалтери на други банки	3,00% + 180 МКД
Од менувачници и шалтери опслужувани од Капитал Банка	2,00% + 150 МКД
Извод од банкомати на Банката	Без надомест
Извод од банкомати на други банки	60 МКД
Проверка на сметка од банкомат со MasterCard	25 МКД
<b>Други услуги за парични картички</b>	
Блокирање на картички	
- преку КАСИС	180 МКД
- привремено	Без надомест
- Стоп листа	3.000 МКД плус износ што ќе го наплати MasterCard
Реиздавање на ПИН	180 МКД
Процесирање и други работи	
- на административна забрана	300 МКД
- на прва опомена	100 МКД
- на втора опомена и следни опомени	300 МКД



Провизија за изработка и реизработка на картички за 24 часа	Зголемено за 100% од основната провизија
Неосновано побарување ( за трансакција на терминал или АТМ на друга банка)	1.000 МКД + трошоци за оспорување на трансакција
Неосновано побарување ( за трансакција на терминал или АТМ на Капитал банка)	100 МКД
Основано побарување ( за трансакција на терминал или АТМ на друга банка)	Без надомест + трошоци за оспорување на трансакција
Потврда за состојба на сметка по барање на комитентот	300 МКД +ДДВ
Праќање извод по е-маил	0 МКД
Праќање редовен месечен извод по пошта	Без надомест
Копија од месечен извод на шалтер	20 МКД
Враќање на лимит на блокирана картичка поради доцнење со подмирување на обврските	500 МКД



13. РАБОТА СО ПОС ТЕРМИНАЛИ	
Опис на ставка	Надомест
Провизија со посебна клаузула- месечен надомест за одржување	50 - 500 МКД
Надомест од трансакција со Мастер и Маестро картица со посебна клаузула	1-10 МКД
Провизија при инвестиција на правното лице со посебна клаузула	50% од вредноста на ПОС
Провизија по трансакција за прифаќање на платежни картички	Согласно договор
Користење на ПОС терминали	Без провизија
Надомест заради оштетен, изгубен ПОС терминал	Согласно договор
Инсталирање на ПОС терминал	Без провизија

